



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 мај 2018 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: април 2018 година

- Во април 2018 година продолжува трендот на намалување на просечните каматни стапки на вкупните кредити и вкупните депозити коишто забележаа идентичен месечен пад од 0,02 п.п. и изнесуваат 5,65% и 1,46%, соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити во април оствари минимално месечно зголемување од 0,02 п.п. и изнесува 4,94%. Од друга страна, просечната каматна стапка на новопримените депозити се намали за 0,37 п.п. и се сведе на 1,10%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити

| | 4.2017 | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 | 8.2017 | 9.2017 | 10.2017 | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 | 2.2018 | 3.2018 | 4.2018 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| во % на годишно ниво | | | | | | | | | | | | | |
| Вкупни кредити | 6.05 | 6.01 | 5.98 | 5.95 | 5.93 | 5.89 | 5.86 | 5.82 | 5.73 | 5.72 | 5.70 | 5.67 | 5.65 |
| Корпоративен сектор | 5.61 | 5.55 | 5.49 | 5.45 | 5.42 | 5.36 | 5.31 | 5.25 | 5.14 | 5.12 | 5.09 | 5.03 | 5.01 |
| Домаќинства | 6.55 | 6.53 | 6.51 | 6.49 | 6.48 | 6.46 | 6.43 | 6.40 | 6.38 | 6.37 | 6.36 | 6.35 | 6.33 |
| Новоодобени кредити | 5.28 | 5.53 | 5.21 | 5.38 | 5.18 | 5.06 | 5.09 | 5.10 | 4.88 | 5.13 | 4.98 | 4.92 | 4.94 |
| Корпоративен сектор | 5.05 | 5.39 | 5.02 | 5.17 | 4.96 | 4.74 | 4.84 | 4.89 | 4.72 | 4.96 | 4.56 | 4.61 | 4.51 |
| Домаќинства | 5.67 | 5.77 | 5.69 | 5.73 | 5.68 | 5.78 | 5.55 | 5.52 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.56 | 5.59 |
| Вкупни депозити | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | 1.46 |
| Корпоративен сектор | 2.00 | 2.02 | 2.02 | 1.87 | 1.82 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.76 | 1.77 | 1.72 | 1.69 | 1.71 |
| Домаќинства | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.45 | 1.43 |
| Новопримени депозити | 1.37 | 1.44 | 1.46 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.26 | 1.29 | 1.36 | 1.57 | 1.47 | 1.10 |
| Корпоративен сектор | 1.05 | 1.14 | 1.22 | 0.96 | 1.03 | 1.20 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 0.95 | 1.42 | 1.08 | 0.68 |
| Домаќинства | 1.59 | 1.61 | 1.64 | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.73 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 1.71 | 1.79 | 1.46 |

Извор: НБРМ.

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор³

- Во април, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор изнесува 5,01% и бележи месечно намалување од 0,02 п.п. Притоа, падот кај оваа категорија произлегува од намалувањето кај сите нејзини компоненти: каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,07 п.п. и 0,02 п.п.,

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.aspx>


² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промени на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може позначително да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

соодветно) и на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,01 п.п.). Во споредба со април 2017 година, оваа каматна стапка е намалена за 0,60 п.п.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор во четвртиот месец од годинава се намали за 0,10 п.п. на месечна основа и изнесува 4,51%. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,23 п.п. и 0,06 п.п., соодветно), при раст на каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,44 п.п.). Оваа каматна стапка, на годишно ниво бележи намалување од 0,54 п.п.



Извор: НБРМ.


- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор во април изнесува 1,71%, при месечно зголемување од 0,02 п.п. Анализирани според валутната структура, промената произлегува од минималниот раст на каматната стапка на примените депозити во странска валута (за 0,02 п.п.), како и на каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,01 п.п., соодветно). Анализирани на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,29 п.п.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на новопримените депозити⁴ на корпоративниот сектор забележа месечно намалување од 0,40 п.п. и изнесува 0,68%. Притоа, остварениот пад произлегува од намалувањето на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула, како и на каматната стапка на девизните депозити (за 0,70 п.п., 0,26 п.п. и 0,05 п.п., соодветно). Во однос на истиот месец минатата година, стапката е намалена за 0,37 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁵



Извор: НБРМ.



- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата забележа месечен пад од 0,02 п.п. и во април изнесува 6,33%, како резултат на намалувањето кај денарските пласмани без и со валутна клаузула (за 0,05 и 0,01 п.п., соодветно), при раст кај девизните кредити (за 0,02 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,22 п.п.
- Во април, кај просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата е остварен месечен раст од 0,03 п.п. и таа изнесува 5,59%. Притоа, растот се должи на зголемувањата кај каматните стапки на девизните кредити и на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,20 п.п. и 0,10 п.п., соодветно), во услови на пад на каматната стапка на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,08 п.п.). На годишна основа оваа каматна стапка бележи пад од 0,08 п.п.

⁴ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекиниот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁵ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити на домаќинствата, во споредба со претходниот месец оствари пад од 0,02 п.п. и изнесува 1,43%. Месечното намалување произлегува од падот на каматните стапки на денарските депозити со и без валутна клаузула (за 0,09 и 0,04 п.п., соодветно), при минимален раст од 0,01 п.п. на каматната стапка на депозитите во странска валута. Во однос на април 2018 година, каматната стапка е намалена за 0,11 п.п.
- Во април, просечната каматна стапка на новопримените депозити⁶ од домаќинствата се сведе на ниво од 1,46%, што претставува месечно намалување од 0,33 п.п. Притоа, падот на месечна основа главно произлегува од промените кај каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула и на девизните депозити (за 0,36 п.п. и 0,07 п.п., соодветно), во услови кога каматната стапка на денарските депозити со валутна клаузула бележи раст од 0,35 п.п. Каматната стапка на новопримените депозити, на годишно ниво е намалена за 0,13 п.п.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерирани каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

⁶ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата прекинон во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspх](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspх)

Месечни податоци за каматните стапки: 29 јуни 2018 година (референтен пресек заклучно со мај 2018 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).